

Успешна презентација

д-р Јасмина МИРОНСКИ

Предноста на Power Point (ПП) презентацијата

- Прегледност
- Атрактивност
- Плански настап
- Заштедува време

Правила за користење

- Се користи како помошно средство не како учебник
- Потребно е да се направи јасна и едноставна



Правилото 7x7

- Не повеќе од 7 реда
- Не повеќе од 7 збора во ред



Изработка на слајдови

- НЕ КОРИСТЕТЕ ГОЛЕМИ БУКВИ – ТЕШКИ СЕ ЗА ЧИТАЊЕ
- Главната поента се пишува со поголеми букви
 - Не користете премногу мали букви
- Стандардните фонотови се најдобри

Користење на боите

- Користете бои на фонтоот кои се во јасна контраст со позадината
 - напр. плава фонто на бела позадина.
- Користете бои кои се логично поврзани со структурата на презентацијата.
 - напр. светло кафен наслов и светло кафен текст
- Користете бои за нешто да нагласите – но само повремено
- **Пожелно е црвената да се одбегнува**

Бои на слајдовите

- Користете умерени бои
- Создадете контраст помеѓу текстот и позадината
- Не користете жолта или портокалова боја (никој нема да може да прочита)



Големината на буквите

- Најдобар фонт - **18-24** за текстот
и до **36** за насловите
- Графиконите треба да бидат едноставни и големи
- Именувајте ги јасно графиконите, сликите и мапите

Добра презентација

- **Внимаваме да нема:**
 - ---- Премногу слики
 - ---- Премногу текст
 - ---- Неусогласеност на звукот со сликата
 - ---- Премногу фонтови и бои
 - ---- Преголема количина на податоци
 - ---- Премногу анимации



Вака НЕ треба да изгледа слајдот

Скоро две третини од оние што гласаа на вчерашниот референдум во Словенија се изјаснија против истополните бракови. Од милион и седумстотини гласачи на референдумот излегоа 36 насто. Словенечкиот парламент во март годинава го рedefинира бракот како „заедница на двајца возрасни“, а не како што претходно беше „заедница на маж и жена“ и им дозволи на хомосексуалните парови да можат да усвојуваат деца. Но, конзервативните организации поддржани од Католичката црква инсистираа на спроведување референдум.

Вака не треба да изгледа слајдот

1. Što trebamo uciniti ako nam nepoznata osoba uzastopno šalje poruke?



- Reci mu da se bolje upoznamo.
- Pravit se da ga poznajemo.
- Odgovorit na sadržaj poruke.
- Zamoliti ga/ju za ime i prezime.
- Ignorirati ili blokirati osobu.


Не сакаме ваков резултат

- Презентацијата треба да предизвика интерес не здодевност



Како да се заврши презентацијата

- - Обидете се да бидете ефектни и со силна завршна порака
- - Сумирајте ги Вашите тези
- - Поттикнете ја публиката да поставува прашања
- - Не ја завршувајте презентацијата многу нагло
- - Најавете што понатаму со истражувањето



И Н С Т И Т У Т



ЗА КОМУНИКАЦИСКИ СТУДИИ